

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(08.07.2022 – 14.07.2022)

Ротирна печка 3 (A-03.1)

Ротирна печка 3*	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
08.07.2022		400		800		30
09.07.2022	8,69	400	649,93	800	6,85	30
10.07.2022	5,3	400	482,03	800	7,02	30
11.07.2022	5,15	400	533,34	800	7,1	30
12.07.2022	5,47	400	610,87	800	5,2	30
13.07.2022	23,79	400	665,60	800	4,42	30
14.07.2022	33,7	400	677,99	800	4,23	30

Ротирна печка 4 (A-04.1)

Ротирна печка 4**	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
08.07.2022		400		800		30
09.07.2022	9,86	400	671,94	800	12,56	30
10.07.2022	11,9	400	543,38	800	12,10	30
11.07.2022	10,62	400	637,89	800	13,97	30
12.07.2022	12,89	400	627,94	800	12,20	30
13.07.2022	14,64	400	783,16	800	9,38	30
14.07.2022		400		800		30

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

* Печка 3 не работела на 08.07.2022 поради кратки сервисни активности

** Печка 4 е пуштена во работа на 09.07.2022, а на 14.07.2022 не работела поради кратки сервисни активности

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO₂ и NO_x), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM₁₀ честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM₁₀ честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина
- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе се одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.

Контакт e-mail: contact@usje.mk